

# Реплек АД Скопје

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
И  
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ  
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2022  
ГОДИНА**

Скопје, Март 2023 година

<b>СОДРЖИНА</b>	<b>Страна</b>
Извештај на независниот ревизор	2
<b>Финансиски извештаи</b>	
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за паричните текови	5
Извештај за промените во главнината	6
Белешки кон финансиски извештаи	7-31
<b>Додатоци</b>	<b>32</b>
Завршна сметка	
Годишен извештај	



Бул. Кузман Јосифовски Питу  
бр. 15 лок 11, Скопје  
contact@pkf.mk  
тел: 02/2465-243

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До

Раководството и Сопствениците на Реплек АД Скопје

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Реплек АД Скопје, коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, и интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

### Мислење

Според наше мислење финансиските извештаи даваат вистинска и објективна слика, во сите материјални аспекти, на финансиската состојба на друштвото Реплек АД Скопје, на ден 31 декември 2022 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

## Нагласување на прашање

Обрнуваме внимание на белешката 3.4 во која е опишана промена на користените стапки на амортизација односно на корисниот век на употреба на средствата. Промената на корисниот век на средствата во 2022 во однос на 2021 година предизвикува зголемување на пресметаната амортизација за износ од 4.200 илјади денари. Ефектот од таквата сметководствена проценка е искажана перспективно согласно барањата на МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки.

Обрнуваме внимание на белешката 34 “Настани по датумот на извештајот на финансиска состојба”, кон финансиските извештаи која ја опишува неизвесноста поврзана со воениот конфликт помеѓу Русија и Украина започнат во февруари 2022 година, кој сепак трае и во 2023 година, и на белешка 7 “Географски сегменти” каде се прикажани приходите кои Друштвото ги остварува на Рускиот пазар. Друштвото не е во можност да процени како би се одвивала ситуацијата и евентуалните можни економски влијанија.

Нашето мислење не е квалификувано во однос на овие прашања.

## Останати прашања

Финансиските извештаи на друштвото за годината што завршува на 31 декември 2021 година, се ревидирани од претходниот ревизор кој изразил мислење без резерва. Мислењето е издадено на 24 март 2022 година.

## Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да во согласност со член 34(д) од Законот за ревизија, известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Реплек АД за годината која завршува на 31 декември 2022 година

Овластен ревизор кој ја вршел  
ревизијата

Николаки Миов

Скопје, датум  
22.03.2023



Управител

Николаки Миов




**РЕПЛЕК АД – Скопје**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**за годината која завршува на 31 декември**

	белешки	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Приходи од продажба	(8)	318.738	86.150
Останати приходи	(9)	36.154	24.786
Набавна вредност на продадени стоки и материјали	(10)	(281.767)	(68.520)
Потрошени материјали	(11)	(19.970)	(9.578)
Трошоци за вработените	(12)	(32.228)	(13.842)
Останати трошоци	(13)	(34.297)	(32.214)
Амортизација	(17)	(5.658)	(1.553)
<b>Оперативна добивка</b>		<b>(19.028)</b>	<b>(14.771)</b>
Финансиски приходи	(14)	80.413	76.002
Финансиски трошоци	(15)	(1.719)	(1.521)
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>59.666</b>	<b>59.710</b>
Данок на добивка	(16)	-	-
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>59.666</b>	<b>59.710</b>
<b>Сеопфатна Добивка по оданочување</b>		<b>59.666</b>	<b>59.710</b>
Основна заработувачка по акција (во МКД)		2.321	2.304

Скопје, 01 март 2023 година

За Управен Одбор  
Претседател

Душан Пецовски



РЕПЛЕК АД – Скопје  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
на ден 31 декември

<b>Средства</b>	<b>Белешки</b>	<b>2022 (000)МКД</b>	<b>2021 (000)МКД</b>
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	(17)	160.564	170.957
Вложувања во подружници	(18)	1.052.147	1.052.287
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>1.212.711</b>	<b>1.223.244</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залиха	(19)	1.717	2.791
Побарувања од купувачи	(20)	91.084	12.258
Побарувања од државата	(21)	3.606	869
Парични средства и еквиваленти	(22)	87.296	5.013
Останати краткорочни побарувања и АВР	(23)	12.058	13.489
<b>Вкупни тековни средства</b>		<b>195.761</b>	<b>34.420</b>
<b>ВКУПНИ СРЕДСТВА</b>		<b>1.408.472</b>	<b>1.257.664</b>
<b>Капитал и обврски</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерски капитал		886.021	886.021
Објективна вредност и останати резерви		(28.350)	(28.350)
Сопствени акции		(108.619)	-
Законски резерви		189.459	189.459
Задржана добивка		149.637	89.971
<b>Вкупно</b>	(24)	<b>1.088.148</b>	<b>1.137.101</b>
<b>Нетековни обврски</b>			
Долгорочни финансиски обврски	(29)	19.361	33.028
<b>Вкупно нетековни обврски</b>		<b>19.361</b>	<b>33.028</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи	(25)	125.765	68.368
Обврски за даноци	(28)	518	1.295
Обврски спрема вработените	(26)	3.432	1.698
Краткорочни Финансиски обврски	(29)	123.667	15.131
Останати краткорочни обврски	(27)	45.077	1.040
Одложени приходи (ПВР)		2.504	3
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>300.963</b>	<b>87.535</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>320.324</b>	<b>120.563</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>1.408.472</b>	<b>1.257.664</b>

**РЕПЛЕК АД – Скопје**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**за годината која завршува на 31 декември**

	<b>2022</b> <b>(000)МКД</b>	<b>2021</b> <b>(000)МКД</b>
<b>Парични текови од оперативни активности</b>		
Добивка/Загуба пред оданочување	59.666	59.710
<u>Прилагодувања за:</u>		
Амортизација	5.658	1.553
Вредносно усогласување на побарувања и траен отпис	5.064	9.481
Неотпишана вредност и трошоци на оттуѓени и расходувани средства	1.340	5.162
Добивки продажба на удели	(13.697)	18
Приходи/расходи камати нето	1.719	1.516
Добивки вложувања подружници	(80.315)	(76.000)
<b>Добивка пред промени во работен капитал</b>	<b>(20.565)</b>	<b>1.440</b>
Залихи	1.076	545
Побарувања од купувачи	(81.028)	2.788
Останати побарувања и АВР	(4.168)	11.955
Останати краткорочни обврски и ПВР	47.492	1.966
Обврски спрема добавувачи	57.400	43.720
Платен данок на добивка		(608)
Платена камата	(1.719)	(1.516)
<b>Нето парични средства од оперативни активности</b>	<b>(1.512)</b>	<b>60.290</b>
<b>Парични текови од инвестициони активности</b>		
Набавка на основни средства	(2.955)	(10.712)
Оттуѓување на нетековни средства	6.350	2.125
Продажба на влог во придружни друштва	13.835	-
Примени дивиденди подружници	80.315	76.000
Примени камати		
<b>Нето парични средства од инвестициони активности</b>	<b>97.545</b>	<b>67.413</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>		
Исплати на обврски по основ на заеми и кредити	(15.131)	(31.238)
Приливи на обврски по основ на заеми и кредити	110.000	
Откуп на сопствени акции	(108.619)	
Исплатени дивиденди		(81.363)
Исплатени награди		(12.240)
Даноци за исплатени дивиденди и награди		(8.541)
<b>Нето парични средства од финансиски активности</b>	<b>(13.750)</b>	<b>(133.382)</b>
<b>Промена во парични средства</b>	<b>82.283</b>	<b>(5.679)</b>
<b>Парични средства на почеток на годината</b>	<b>5.013</b>	<b>10.692</b>
<b>Парични средства на крај на годината</b>	<b>87.296</b>	<b>5.013</b>

РЕПЛЕК АД – Скопје  
 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
 за годината која завршува на 31 декември

Во илјади денари	Основачки капитал	Сопствени акции	Резерви (законски и реинвестира на добивка)	Ревалоризациона резерва	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
<b>Состојба со 01 Јануари 2021</b>	886.021		189.459	(28.350)	132.405	1.179.535
Нето добивка/загуба за 2021					59.710	59.710
Издвоено во резерви						-
Издвоено за награди за вработени					(12.240)	(12.240)
Издвоено за даноци за исплатени дивиденди и награди					(8.541)	(8.541)
Издвоена дивиденда					(81.363)	(81.363)
<b>Состојба со 31 Декември 2021</b>	<u>886.021</u>	<u></u>	<u>189.459</u>	<u>(28.350)</u>	<u>89.971</u>	<u>1.137.101</u>
Во илјади денари	Основачки капитал	Сопствени акции	Резерви (законски и реинвестира на добивка)	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
<b>Состојба со 01 Јануари 2022</b>	886.021		189.459	(28.350)	89.971	1.137.101
Нето добивка/загуба за 2022					59.666	59.666
Откуп на сопствени акции						
Промена во резерви		(108.619)				(108.619)
Издвоена дивиденда						-
<b>Состојба со 31 Декември 2022</b>	<u>886.021</u>	<u>(108.619)</u>	<u>189.459</u>	<u>(28.350)</u>	<u>149.637</u>	<u>1.088.148</u>



## **1. Општи податоци**

Основната дејност на друштвото Реплек АД - Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала.

Територијално, Друштвото е организирано во Скопје

Друштвото е организиран на следниот начин:

- Сектор фармација;
- Сектор медицина;
- Сектор складишта фармација и медицина; Сектор увоз-извоз;
- Сектор финансии;
- Сектор Аоп и
- Сектор за правни, кадровски и општи работи.

Согласно Статутот на друштвото, управувањето и раководењето со друштвото е двостепено, за која цел се формирани следните органи:

- Управен одбор од 5 члена и
- Надзорен одбор од 4 члена.

Вкупниот бројот на вработените во Друштвото изнесува 31 вработени (2021: 12 вработени).

Со друштвото управува Управен Одбор кој се состои од пет члена, од кои еден го носи називот Генерален директор, и Надзорен Одбор составен од четири члена. Во текот на 2022 година, па се до потпишување на овие финансиски извештаи, со Генерален директор на Друштвото е господин Душан Пецовски.

## **2. Основи за подготовка**

Во согласност со одредбите од член 469 на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и 290/20) сите претпријатија во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство (Службен весник на Република Северна Македонија број 159 од 29.12.2009 година) чиј составен дел се преведените Меѓународните стандарди за финансиско известување како што се објавени на 17.01.2008 година.

Функционална валута на друштвото е македонски денар.

## **2. Основи за подготовка (продолжува)**

Финансиските извештаи се засновани на пресметковна основа и на претпоставката за континуитет. Финансиските извештаи се прикажани во македонски илјади денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за период 01.01. до 31.12.2022 година споредени со податоците од работењето од 01.01. до 31.12.2021 година на друштвото идентификувано во белешка еден.

Изготвувањето на финансиските извештаи и налага на раководството да прави проценки и претпоставки кои се важни за примената на сметководствените политики и износите на активата, обврските, приходите и расходите во извештајот. Фактичките резултати можат да се разликуваат од тие проценки. Проценките и основните претпоставки се проверуваат пред подготвување на финансиски извештаи. Ревидирањето на сметководствените проценки е признаено за периодот во кој се ревидира проценката и во било кои идни периоди во кои ќе имаат ефект.

Особено, информациите за критичните прашања во проценките и мислењата околу примената на сметководствените политики кои имаат најголемо влијание врз признаените износи во одделните финансиски извештаи се опишани во белешката пет.

## **3. Основни сметководствени политики**

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

### **3.1. Признавање на приходи**

Приходите се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите се искажани по фактурна вредност намалени за данокот на додадена вредност и намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати и се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат и кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, со што друштвото не задржува контрола врз продадените стоки .

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на извештајот за финансиска состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на извештајот за финансиска состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

### 3. Основни сметководствени политики (продолжува)

#### 3.2. Признавање на расходи

Расходите се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска, кога е веројатно дека ќе настанат одливи на економски користи и кога истите може веродостојно да се измерат.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Данокот од добивка се издвојува по прописите на Република Северна Македонија. Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи, зголемена за непризнаените расходи. Издвојувањата за данок од добивка се вршат согласно прописите, по стапка од 10%.

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок претставува очекувана даночна обврска за годината пресметана на непризнаените расходи со примена на стапките на данок од добивка важечки на датумот на извештајот за финансиска состојба.

Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се јавуваат помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиско известување и износите на истите за целите на даночно известување. Износот на одложениот данок се пресметува според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на извештајот за финансиска состојба.

Со состојба на 31 Декември 2022 и 2021 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства и обврски, бидејќи нема оданочиви временни разлики на овие датуми.

#### 3.3. Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена.

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на извештајот за финансиска состојба се врши под 31.12.2022.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2022 е следна:

	2022	2021
1 EUR	61,4932	61,6270
1 USD	57,6535	54,3736

### 3. Основни сметководствени политики (продолжува)

#### 3.4. Недвижности и опрема

Едно средство се признава за недвижност или опрема кога е сигурно дека субјектот истото го поседува и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и работи);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Недвижностите и опремата иницијално се водат според нивната набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи.

Применетите годишни стапки на амортизација за 2022 година во однос на 2021 година се следните:

	2022	2021
Недвижности	1%	0,4%
Постројки и опрема	5%	2%
Транспортни средства	10-13%	2%
Компјутерска опрема	5%	2%
Мебел	10%	2%

Во 2022 година, Друштвото извршило промена на користените стапки на амортизација односно на корисниот век на употреба на средствата. Промената на корисниот век на средствата во 2022 во однос на 2021 година предизвикува зголемување на пресметаната амортизација за износ од 4.200 илјади денари. Ефектот од таквата сметководствена проценка е искажана перспективно согласно барањата на МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки.

### **3. Основни сметководствени политики (продолжува)**

#### **3.4. Недвижности и опрема (продолжува)**

Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговараат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредува сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во извештајот за финансиска состојба.

Согласно точка 17 од објавениот МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки, ревалоризираните вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

#### **3.5. Вложувања во подружници**

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во посебните финансиски извештаи на Друштвото според методот на набавна вредност. Приходи од вложувањата се признаваат кога ќе се извршат распределби на дивиденди од страна на подружниците.

Заклучно до 31 декември 2009 година, ваквите вложувања се евидентирани во извештајот за финансиска состојба по методот на главнина, според кој набавна вредност на вложувањето се зголемуваше или намалуваше за резултатите од работење на подружниците. Согласно измените во прифатените сметководствени стандарди, евидентираната вредност до 31 декември 2009 се зема како претпоставена набавна вредност.

#### **3.6. Залихи**

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност.

Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна состојба и локација и ги вклучува фактурната вредност, трошоците за превоз, царината и другите давачки со исклучок на данокот на додадена вредност. Нето реализационата вредност ја претставува проценетата продажна цена, намалена за трошоците за приготвување на залихите за продажба. Потрошокот на залихите се искажува како трошок во периодот во кој настанале соодветните приходи, пресметани според методот на просечни цени.

Оштетувањето на застарените и неупотребливи залихи се врши на товар на расходите.

#### **3.7. Финансиски инструменти**

Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

### **3. Основни сметководствени политики (продолжува)**

#### **3.7. Финансиски инструменти (продолжува)**

##### **а) Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за исправка на вредноста при оценка дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на овие побарувања се намалува со исправка на вредност и признавање на трошокот во билансот на успех. Наплатените побарувања чија вредност е отпишана во претходни периоди се признаваат во билансот на успех како приход.

##### **б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање**

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се недериватни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на достасување за наплата и за кои Друштвото има позитивна намера и способност да ги чува до нивното достасување. Вложувањата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

На секој датум на билансирање, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Критериумите што Друштвото ги користи при утврдување на постоењето објективен доказ за загуба од оштетување, вклучуваат:

- Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата;
- Денови на доцнење при плаќање на главнината или каматата;
- Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот;
- Неисполнување на договорите или условите за кредитирање;
- Влошување на конкурентната позиција на позајмувачот;
- Намалување на вредноста на дадените гаранции - колатерал;
- Отпочнување на стечајни постапки;
- Активирање на обезбедувањето.
- Друштвото врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за сите изложености.

### **3. Основни сметководствени политики (продолжува)**

#### **3.7. Финансиски инструменти (продолжува)**

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

#### **в) Финансиски средства расположливи за продажба**

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиска состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стецај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината односно останатата сеопфатна добивка, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

#### **г) Финансиски обврски, кредити и заеми**

Обврските, кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност).

Последователно кредитите и заемите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на финансиските извештаи. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

#### **3.8 Пари и еквиваленти на парични средства**

Парите и паричните еквиваленти се водат во извештајот за финансиска состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина и парични средства на сметки во банки. Краткорочните депозити до 3 месеци се класифицирани како парични еквиваленти.

#### **3.9. Обезвреднување на средствата**

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување.

### **3. Основни сметководствени политики (продолжува)**

#### **3.9. Обезвреднување на средствата (продолжува)**

Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат индикации за тоа. При такви индикации се проценува надоместливиот износ на средството како повисока вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

Доколку и само доколку нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивниот надоместлив износ истата треба да се намали до неговиот надоместлив износ. Ова намалување претставува загуба поради обезвреднување.

Доколку не е можно да се процени надоместливиот износ за поединечно средство, Друштвото определува надоместлив износ на единицата која генерира пари. За таа цел истите се групираат на најниско можно ниво за кое може да се утврди независен паричен тек. Друштвото смета дека не постојат индикации дека средствата се обезвреднати.

#### **3.10. Капитал и резерви**

##### **Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции..

##### **Откупени сопствени акции**

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со не трговски преноси (залог и слично) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

Реплек АД Скопје согласно Одлуката за стекнување сопствени акции со откуп Број 02-1979/1, донесена на Годишното собрание на акционери одржано на 27.04.2022 година, изврши откуп на 1200 сопствени обични акции преку Македонска Берза на ден 26.10.2022 година со што вкупно поседува 1200 сопствени обични акции, односно 4,63% од основната главнина на друштвото



### **3. Основни сметководствени политики (продолжува)**

#### **3.10. Капитал и резерви (продолжува)**

##### **Законски резерви**

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителен резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основата главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на Собранието.

##### **Ревалоризациона резерва**

Ревалоризационата резерва е формирана врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.12. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

#### **3.11. Користи за вработените**

##### **Краткорочни користи за вработените**

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

Согласно законските одредби, Друштвото има право на распределба на дел од остварената добивка од претходната година за награди на менаџментот и вработените во Друштвото. Оваа распределба се врши согласно донесените одлуки на Собранието на акционери на Друштвото и истата се признава и евидентира како распределба на нето добивката, а не како расход согласно барањата на МСС 19 - Користи на вработените со оглед дека не се исполнети условите од МСС за нивно признавање како расход, а тоа се дека Друштвото нема дефинирани планови за учество на вработените во добивката, исплатата на наградите се менува од година во година и има различна висина на износот односно не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската за награди на крајот од тековната година.

### **3. Основни сметководствени политики (продолжува)**

#### **3.11. Користи за вработените (продолжува)**

##### **Користи по престанок на вработувањето**

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

##### **3.12. Неизвесни средства и обврски**

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот.

##### **3.13. Наеми**

Наемот се класифицира како оперативен наем доколку не ги пренесува суштински сите ризици и користи кои се својствени за сопственоста.

Зависно од договорот расходите на наемот во целост се признаваат како трошок на периодот.

Приходите од наемот се признаваат со протекот на времето согласно договорот.

##### **3.14. Државни поддршки**

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат.

Иницијално, со признавање на средството кое претставува државна поддршка Друштвото се признаваат одложени приходи под услов да постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Износите на државна поддршка потоа се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството.

### **3. Основни сметководствени политики (продолжува)**

#### **3.15. Резервации**

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) за која е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства и за која е можно веродостојно да се процени износот на обврската. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

#### **3.16. Средства кои се чуваат за продажба**

Нетековните средства кои се очекува да се надоместат примарно преку продажба отколку преку континуирана употреба се класификувани како средства кои се чуваат за продажба.

Средствата се мерат по пониската од нивната сметководствена вредност и нивната објективна вредност, намалена за трошоците за продажба. Загубата поради оштетување при почетното признавање како средства кои се чуваат за продажба и добивките и загубите од последователното мерење се признаваат во билансот на успех. Не се признаваат добивки над износот на акумулираната загуба поради оштетување.

#### **3.17. Заработувачка по акција**

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработувачка по акција од обичните акции како поделба на нето финансискиот резултат за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

Разводнетата заработка по акција е пресметана со корекција на нето финансискиот резултат за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на периодот за ефектите на сите потенцијално разводнети обични акции.

### **4. Управување со финансиски ризици**

#### **4.1. Фактори на финансиски ризици**

Активностите на друштвото го изложуваат на различни финансиски ризици: Пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ризик на фер пазарни вредности, каматен ризик и ценовен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Друштвото управува со севкупниот ризик со фокусирање на непредвидливоста на финансиските пазари, со цел да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти на финансиските резултати на друштвото. Управувањето со ризици го спроведува самото раководство на друштвото, односно Одбор на директори и управителот. Друштвото нема пишани политики за управување со ризици туку истите се искусвени и засновани на усвоените практики од раководството.

#### 4. Управување со финансиски ризици (продолжува)

##### 4.2. Пазарен ризик

###### Ризик од промена на курсеви на валути

Ризикот произлегува од случај на зголемување на вредноста на еврото во однос на функционалната валута – денарот. Друштвото не користи финансиски деривативи за намалување на овој ризик бидејќи тие не се лесно достапни во Република Северна Македонија.

Сметководствена вредност во МКД на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следува:

	<b>2022</b> <b>(000)МКД</b>	<b>2021</b> <b>(000)МКД</b>
Средства	85.077	124
Обврски	(46.306)	(749)
<b>Нето (неусогласеност)</b>	<b>38.771</b>	<b>(625)</b>

Односот денар – евро, кој има материјално учество во странските валути во 2022 година е стабилен без позначајни поместувања, што го држи овој ризик ниско.

###### Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ризик поради можна промена на цените на влезните ресурси (струја, наеми, одржување) со кои работи вклучувајќи ризик од застареност и оштетување на залихата и материјалните средства како и од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба.

###### Ризик од промена на каматни стапки

Задолжувањата на друштвото и промената на каматните стапки може да има влијание на резултатите на друштвото пропорционално на зголемувањето на стапката.

#### 4. Управување со финансиски ризици (продолжува)

##### 4.2. Пазарен ризик (продолжува)

Каматоносните и некаматоносните финансиски средства и обврски се презентирани подолу:

	<u>2022</u> <u>(000)МКД</u>	<u>2021</u> <u>(000)МКД</u>
<b><u>Финансиски средства -</u></b>		
<b><u>Некаматоносни</u></b>		
Пари и парични еквиваленти	87.296	5.013
Побарувања од купувачи	91.084	12.258
Останати побарувања	10.430	13.233
Останати долгорочни средства	1.052.147	1.052.285
	<u>1.240.957</u>	<u>1.082.789</u>
<b><u>Вкупно финансиски средства</u></b>	<b><u>1.240.957</u></b>	<b><u>1.082.789</u></b>
<b><u>Финансиски обврски - Некаматоносни</u></b>		
Обврски кон добавувачи	125.765	68.365
Останати тековни обврски	45.077	1.042
Кредити	170.842	69.407
	<u>170.842</u>	<u>69.407</u>
<b><u>Финансиски обврски - Каматоносни</u></b>		
Кредити и заеми	143.028	48.159
	<u>143.028</u>	<u>48.159</u>
<b><u>Вкупно финансиски обврски</u></b>	<b><u>313.870</u></b>	<b><u>117.566</u></b>

##### 4.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува од готовина и еквиваленти, депозити во банки и финансиски институции како и од доспеани ненаплатени побарувања.

На 31.12.2022 година вкупниот износ на побарувања за кои не се обезбедени гаранции, вклучувајќи депозити во банки изнесува 92.371 илјади денари (2021: 16.407 илјади денари).

Друштвото на сметки во банки има готовина од 87.174 илјади денари (2021: 4.863 илјади денари). Овие износи претставуваат максимална изложеност кон деловни банки на 31.12. 2022 и 2021 година респективно.

#### 4. Управување со финансиски ризици (продолжува)

##### 4.3. Кредитен ризик (продолжува)

Со ризикот на побарувања од купувачи се управува преку интерно утврдени лимити на задолженост и следење на навременоста на плаќањата. Со ризикот кај банки се управува преку избор и следење на резултатите на избраната банка.

##### 4.4. Ризик на ликвидност

Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен готовински тек за намирување на обврските во рок.

Раководството ја следи ликвидносна резерва составена од готовина и еквиваленти како и можности за задолжување на основа на очекуваните готовински текови.

Друштвото во текот на деловната 2022 година има остварено добивка од 59.666 илјади денари. Работниот капитал на друштвото, како разлика на тековни средства и тековни обврски е негативен изнесува (105.202) илјади денари (2021: (53.114) илјади денари).

Друштвото смета дека односите со кредиторите се одржуваат на ниво кое му овозможува да ги подмирува обврските во договорените рокови.

##### 4.5. Останати ризици

Друштвото е изложено и на други оперативни ризици кои постојано се следат и превенираат.

##### 4.6. Управување со капиталот

Целта на управувањето со капиталот на друштвото е да се обезбеди способноста за продолжување на операциите во континуитет и да се максимира повратокот на акционерите преку одржување оптимална структура на капиталот која ќе ја минимизира цената на капиталот.

Како инструменти за оваа цел се одржување на односот на реинвестирани добивки и исплатени дивиденди во неопходните граници за одржување на ликвидноста, продажба на средства за елиминирање на проблематични долгувања како и разумно управување со портфолиото на хартии од вредност.

Ризикот од финансирање се следи преку показателите за задолженост кои во 2022 и 2021 година се како што следува:

Раководството врши редовна анализа на задолженоста:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>(000)МКД</b>	<b>(000)МКД</b>
Обврски по кредити	143.028	48.159
Пари и парични еквиваленти	87.296	5.014
Нето обврски кредити	55.732	43.145
Капитал	1.088.148	1.137.101
Нето обврски кредити/Капитал	5%	4%

## 5. Објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата во подружници, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на извештајот за финансиска состојба.

## 6. Клучни сметководствени проценки и мислења

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средства и обврски во рамки на следната финансиска година. Процените и судовите континуирано се оценуваат и се засновани на историско искуство и други фактори, вклучувајќи дека очекувања на идните настани се веројатни и разумни во дадени околности.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била заснована процената или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Клучна проценка и претпоставка во 2022 година се однесуваат на претпоставката на континуитет. Значајна претпоставка е дека вредноста на побарувањата и залихите не е материјално обезвреднета.

Во 2022 година, Друштвото извршило промена на користените стапки на амортизација односно на корисниот век на употреба на средствата. Промената на корисниот век на средствата во 2022 во однос на 2021 година предизвикува зголемување на пресметаната амортизација за износ од 4.200 илјади денари. Ефектот од таквата сметководствена проценка е искажана перспективно согласно барањата на МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки

## 7. Оперативни сегменти

### Деловни

Друштвото е организирано во следните деловни сегменти:

- Фармација
- Медицина
- Трговија (останато)

### Географски сегменти

Република Северна Македонија е матична земја за Друштвото. Друштвото остварува дел од своите активности (продажби) и набавки на надворешните пазари, како што следува:

	<b>2022</b> <b>(000)МКД</b>	<b>2021</b> <b>(000)МКД</b>
Северна Македонија	249.728	86.150
ЗНД	66.163	
ЈИ Европа	2.847	
	<b>318.738</b>	<b>86.150</b>

Информации за главни купувачи (над 10% од приход од продажба): пет купувачи со учество од 10% до 27% од вкупните приходи од продажба (2021: три купувачи со учество од 18%-37%).

## 8. Приходи од продажба

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Приходи од продажба во земјата	244.281	82.218
Приходи од продажба во странство	69.010	-
Приходи од продажба на поврзани друштва	5.447	3.932
<b>Вкупно</b>	<b>318.738</b>	<b>86.150</b>

## 9. Останати приходи

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Наемнини	19.462	19.470
Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност	13.697	-
Приходи врз основа на употреба на сопствени добра (производи, стоки) и услуги	135	24
Останати приходи	2.860	5.292
<b>Вкупно</b>	<b>36.154</b>	<b>24.786</b>

## 10. Набавна вредност на продадени стоки и материјали

Набавната вредност на продадените производи изнесува 281.767 илјади денари (2021: 68.520 илјади денари).

## 11. Потрошени материјали

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Трошоци за суровини и материјали	236	393
Трошоци за енергија	18.779	8.923
Потрошени резервни делови	75	-
Трошоци за амбалажа и ситен инвентар	880	262
<b>Вкупно</b>	<b>19.970</b>	<b>9.578</b>



## 12. Трошоци за вработените

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Плати и надоместоци на плата (брuto)	30.205	13.262
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	2.023	580
<b>Вкупно</b>	<b>32.228</b>	<b>13.842</b>

Просечениот бројот на вработени во 2022 година изнесува 17 (2021: 10) вработени.

## 13. Останати трошоци

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	752	465
Услуги за одржување и заштита	1.357	1.722
Комунални услуги	3.659	3.700
Реклама, репрезентација и спонзорство	9.129	855
Останати услуги	2.173	1.179
Трошоци за осигурување	354	273
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	304	193
Даноци кои не зависат од резултатот	961	880
Вредносно усогласување на тековни средства	5.063	9.481
Расходи и кусоци	158	1.380
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нетековни средства	348	5.162
Одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	1.003	1.533
Останати расходи од работењето	9.036	5.391
<b>Вкупно</b>	<b>34.297</b>	<b>32.214</b>

## 14. Финансиски приходи

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Приходи од вложувања во поврзани друштва	80.315	76.000
Позитивни курсни разлики	98	2
<b>Вкупно</b>	<b>80.413</b>	<b>76.002</b>

#### 14. Финансиски приходи (продолжува)

Приходите од вложувања произлегуваат од распределени дивиденди од поврзаното друштво Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје во износ од 60.000 илјади денари (2021: 76.000 илјади денари) и Реплек Маркет во износ од 20.315 илјади денари.

#### 15. Финансиски трошоци

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Камати од работењето со неповрзани друштва	1.719	1.498
Останати финансиски трошоци	-	23
<b>Вкупно</b>	<b>1.719</b>	<b>1.521</b>

#### 16. Данок од добивка

	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Добивка пред оданочување	59.666	59.710
Непризнаени расходи	13.254	14.999
Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник	(80.315)	(76.000)
Даночна основа	-	-
<b>Пресметан данок 10%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Данокот на добивка е пресметан по стапка од 10% на разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за утврдените непризнати расходи, намален за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања.

## 17. Недвижности, постројки и опрема

<b>(000)МКД</b>	<b>Земјиште</b>	<b>Објекти</b>	<b>Постројки и опрема</b>	<b>Матријалн и с-ва во подготовка</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Набавна вредност</b>					
Состојба со 01.01.2022	8.230	186.202	99.900	2.102	296.435
Набавки во текот на годината		404	2.535	16	2.955
Продажби			(8.127)		(8.127)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)			(14.357)		(14.357)
<b>Состојба со 31.12.2022</b>	<b>8.230</b>	<b>186.606</b>	<b>79.951</b>	<b>2.118</b>	<b>276.906</b>
<b>Акумулирана исправка на вредноста</b>					
Состојба со 01.01.2022	-	(59.730)	(65.748)	-	(125.478)
Трошок за годината-аморт.		(1.858)	(3.801)		(5.658)
Продажби			786		786
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)			14.009		14.009
<b>Состојба со 31.12.2022</b>	<b>-</b>	<b>(61.588)</b>	<b>(54.754)</b>	<b>-</b>	<b>(116.342)</b>
<b>Набавна вредност</b>					
Состојба со 01.01.2021	8.230	185.725	99.531	760	294.247
Набавки во текот на годината		477	8.893	1.342	10.712
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)			(8.524)		(8.524)
<b>Состојба со 31.12.2021</b>	<b>8.230</b>	<b>186.202</b>	<b>99.900</b>	<b>2.102</b>	<b>296.435</b>
<b>Акумулирана исправка на вредноста</b>					
Состојба со 01.01.2021	-	(58.988)	(66.174)		(125.162)
Трошок за годината-аморт.	-	(742)	(811)		(1.553)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)			1.237		1.237
<b>Состојба со 31.12.2021</b>	<b>-</b>	<b>(59.730)</b>	<b>(65.748)</b>	<b>-</b>	<b>(125.478)</b>
<b>Нето состојба со 31.12.2022</b>	<b>8.230</b>	<b>125.018</b>	<b>25.197</b>	<b>2.118</b>	<b>160.564</b>
<b>Нето состојба со 31.12.2021</b>	<b>8.230</b>	<b>126.472</b>	<b>34.152</b>	<b>2.102</b>	<b>170.957</b>
<b>Нето состојба со 31.12.2020</b>	<b>8.230</b>	<b>126.737</b>	<b>33.357</b>	<b>760</b>	<b>169.085</b>

Друштвото има сопственост на објектите, а земјиштето е со право на користење на Реплек АД. Како недвижности под наем се дадени деловни простории на една од своите подружници со површина од 9.480 м2. Дополнително друштвото издава под наем и друг дел од недвижностите.

Друштвото нема дадено НПО под хипотека или залог како обезбедување за обврски спрема трети лица.

**18. Вложувања во подружници и придружени друштва**

<b>Вложување во подружници</b>	<b>2022</b> <b>(000)МКД</b>	<b>2021</b> <b>(000)МКД</b>
Реплек Фарм ДООЕЛ	898.513	898.513
Реплек Маркет ДООЕЛ	153.634	153.636
РХ Фарма ДОО	-	138
	<b>1.052.147</b>	<b>1.052.287</b>

Друштвото во 2022 година изврши продажба на уделот во РХ Фарма ДОО. Добивките од продажбата се евидентирани во белешка 9.

**19. Залиха**

<b>Опис</b>	<b>2022</b> <b>(000)МКД</b>	<b>2021</b> <b>(000)МКД</b>
Суровини и материјали на залиха	192	125
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми во употреба	-	694
Залиха на трговски стоки	1.525	1.972
<b>Вкупно</b>	<b>1.717</b>	<b>2.791</b>

**20. Побарувања од купувачи**

<b>Опис</b>	<b>2022</b> <b>(000)МКД</b>	<b>2021</b> <b>(000)МКД</b>
Побарувања од купувачи во земјата	73.598	12.258
Побарувања од купувачи во странство	17.486	-
<b>Вкупно</b>	<b>91.084</b>	<b>12.258</b>

Структурата на побарувањата со 31.12.2022 по доспеаност е презентирани во следната табела:

<b>31.12.2022</b>	<b>Бруто изложеност</b>	<b>Исправка на вредноста</b>	<b>Нето изложеност</b>
Недоспеани побарувања	77.799	-	77.799
До 1 месец	2.998	-	2.998
од 1-3 месеци	7.401	-	7.401
од 3- 6 месеци	2.551	-	2.551
од 6 -12 месеци	-	-	-
од 1 - 3 години	335	-	335
над 3 години	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>91.084</b>	<b>-</b>	<b>91.084</b>

## 21. Побарувања од државата

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност	2.857	180
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	749	689
<b>Вкупно</b>	<b>3.606</b>	<b>869</b>

## 22. Парични средства и еквиваленти

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Парични средства на трансакциски сметки во денари	27.726	4.862
Парични средства во благајна во денари	11	27
Парични средства на трансакциски сметки во девизи	59.448	-
Парични средства во благајна во девизи	111	124
<b>Вкупно</b>	<b>87.296</b>	<b>5.013</b>

## 23. Останати краткорочни побарувања

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Останати краткорочни побарувања од неповрзани страни	11.227	5.643
Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи од земјата	(9.940)	(4.975)
Побарувања од поврзани страни	-	11.453
Останати краткорочни побарувања од поврзани друштва	-	-
Дадени аванси и депозити	9.142	1.112
Побарувања од вработените	2	26
Однапред платени трошоци и пресметани приходи	1.626	230
Останати краткорочни побарувања од неповрзани страни	1	-
<b>Вкупно</b>	<b>12.058</b>	<b>13.489</b>

## 24. Капитал

	2022	број на акции 2021
<b>Издадени и целосно уплатени:</b>		
Обични акции	25.920	25.920
	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Со состојба на 31 декември 2022 година, Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Номиналната вредност на една акција изнесува 562.42 ЕУР.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од вкупно издадените акции со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година:

	2022	2021
Душан Пецовски	11,98%	11,96%
Славица Туџарова	11,57%	11,57%
Настел ДООЕЛ	9,38%	4,44%
Сава Пензиски Фонд (отворен задолжителен пензиски фонд)	6,88%	6,88%
Ситко Дооел Скопје	6,10%	6,10%
Владимир Пецовски	6,07%	5,79%
Никола Туџаров	0,00%	5,79%

Друштвото во 2022 година согласно донесената одлука на Собранието на акционери од 27.04.2022 изврши откуп на 1.200 сопствени акции по набавна вредност од 108.619 илјади денари и согласно сметководствените политики истите се презентирани како намалување на капиталот на Друштвото.

## 25. Обврски спрема добавувачи

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Обврски спрема добавувачи во странство	2.271	750
Обврски спрема добавувачи во земјата	11.968	5.168
Обврски спрема поврзани страни	111.526	62.450
<b>Вкупно</b>	<b>125.765</b>	<b>68.368</b>

**26. Обврски спрема вработените**

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Обврски за бруто плата	3.432	1.698
<b>Вкупно</b>	<b>3.432</b>	<b>1.698</b>

**27. Останати краткорочни обврски**

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Обврски за примени аванси, депозити и кауции	44.035	-
Обврски врз основа на учество во добивката	918	918
Останати краткорочни обврски спрема неповрзани страни	124	122
<b>Вкупно</b>	<b>45.077</b>	<b>1.040</b>

**28. Обврски за даноци**

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Обврски за данокот на додадена вредност	-	1.059
Обврски за данок на добивка и непризнати расходи	-	61
Обврски за персонален данок	411	175
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	107	-
<b>Вкупно</b>	<b>518</b>	<b>1.295</b>

**29. Краткорочни и долгорочни финансиски обврски**

Обврските по основ на долгорочни кредити се врз основа на следните договори и услови:

Износ на кредит	Последна отплата	Каматна стапка	Салдо 31.12.2022 (000)МКД	Салдо 31.12.2021 (000)МКД
<b>61.500</b>	05/05/2025	2,00%	33.028	46.694
<b>110.000</b>	31/10/2023	4,50%	110.000	-
<b>30.750</b>	08/01/2022	2,03%	-	1.464
			<b>143.028</b>	<b>48.159</b>

### 30. Трансакции со поврзани страни

Друштвото во текот на своето работење е поврзано со подружниците и придружените друштва во кои има значајно учество како и раководниот кадар на Друштвото.

Трансакциите се дадени во табелата подолу:

<i>(во илјади денари)</i> <b>31.12.2022</b>	<u>Реплек Фарм</u>	<u>Реплек Маркет</u>	<u>Вкупно</u>
Побарувања	-	-	-
Обврски за набавки на стоки	110.486	1.041	<b>111.527</b>
Краткорочни финансиски обврски			-
	<b>01.01-31.12.2022</b>	<b>01.01-31.12.2022</b>	
Продажби	20.695	6	<b>20.701</b>
Набавки	269.936	398	<b>270.334</b>
Камати	50		<b>50</b>
Дивиденди	60.000	20.315	<b>80.315</b>

#### 30.1. Примање на органите на управување

Вкупните бруто годишни примања на Надзорниот и Управниот одбор во 2022 година изнесуваат МКД 2,156 илјади и МКД 22.611 илјади, соодветно, по основ на редовна плата и други примања на членовите на органите на управување и на органите на надзор

#### 31. Дивиденда по акција

На годишното собрание на Друштвото за 2022 година, кое ќе се одржи во текот на 2023 година, ќе се изврши распределба на остварената добивка за 2022 година. Овие финансиски извештаи не ја содржат оваа распределба, со оглед дека истата ќе биде искажана во Извештајот за промените во капиталот за 2023 година.

На годишното собрание на акционери во 2022 година, остварената добивка за 2021 година во износ од 59.710 илјади МКД е целосно распоредена во акумулираната добивка.

На годишните собранија на акционери во 2021 година, Друштвото има одобрено нето дивиденди за обични акции во износ од 81.363 илјади МКД или 3.071 МКД по акција и истата е прикажана како намалување на акумулираната добивка во 2021 година.

#### 32. Заработувачка по акција

	<u>2022</u> <u>(000)МКД</u>	<u>2021</u> <u>(000)МКД</u>
<i>Нето добивка која им припаѓа на имателите на акции</i>		
Нето добивка за годината	59.666	59.710
	<b>59.666</b>	<b>59.710</b>



### 32. Заработувачка по акција (продолжува)

	број на акции	
	2022	2021
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
<b>Издадени обични акции на 1 јануари</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>
Ефекти од промени на бројот на обични акции:		
Откупени сопствени акции во тековен период (65/365)	(214)	
<b>Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември</b>	<b>25.706</b>	<b>25.920</b>
<b>Основна заработувачка по акција (во МКД)</b>	<b>2.321</b>	<b>2.304</b>

### 33. Неизвесни обврски

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

#### А Судски спорови

Со датумот на билансот Друштвото има активни судски спорови (2021:Нема) како тужена страна.

Менаџментот смета дека нема потенцијални обврски по основ на судски спорови кои треба да се прикажат во финансиските извештаи. Вредноста на споровите изнесува 50 илјади денари.

#### Б Банкарски Гаранции

Друштвото има потенцијални обврски по основ на издадени банкарски гаранции во износ од 690 илјади денари (2021: 665 илјади денари).

#### В Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночната власт може да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по поднесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи не можат да се утврдат од аспект на нивната веројатност и мерење.

### 34. Настани по датумот на извештајот на финансиска состојба

Воениот конфликт помеѓу Русија и Украина започна во февруари 2022 година, сепак и во 2023 година овој настан трае и не сме во можност да процениме како би се одвивала ситуацијата и евентуалните можни економски влијанија.

**ДОДАТОЦИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2022  
ГОДИНА**

- Завршна сметка
- Годишен извештај

ЕМБС: 04069927

Целосно име: Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки и други прилози  
Финансиски извештаи

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>1</b>	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.212.711.048,00			1.223.242.173,00
<b>9</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	160.564.489,00			170.957.250,00
<b>10</b>	-- Недвижности (011+012)	133.248.490,00			134.702.666,00
<b>11</b>	-- Земјиште	8.229.968,00			8.229.968,00
<b>12</b>	-- Градежни објекти	125.018.522,00			126.472.698,00
<b>13</b>	-- Постројки и опрема	9.313.160,00			8.128.707,00
<b>14</b>	-- Транспортни средства	4.115.850,00			13.220.517,00

<b>15</b>	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	11.768.772,00			12.802.973,00
<b>18</b>	-- Материјални средства во подготовка	2.118.217,00			2.102.387,00
<b>21</b>	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	1.052.146.559,00			1.052.284.923,00
<b>23</b>	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	1.052.146.559,00			1.052.284.923,00
<b>36</b>	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	194.135.179,00			34.191.426,00
<b>37</b>	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.716.942,00			2.791.585,00
<b>38</b>	-- Залихи на сировини и материјали	191.800,00			123.452,00
<b>39</b>	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми				694.192,00
<b>42</b>	-- Залихи на трговски стоки	1.525.142,00			1.973.941,00
<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	105.122.057,00			26.386.129,00
<b>46</b>	-- Побарувања од поврзани друштва				11.453.251,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	92.372.254,00			12.257.109,00
<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	9.142.273,00			1.111.602,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	3.605.545,00			867.943,00
<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	1.985,00			27.838,00
<b>51</b>	-- Останати краткорочни побарувања				668.386,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ	87.296.180,00			5.013.712,00

ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)				
<b>60</b>	-- Парични средства	87.296.180,00		5.013.712,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	1.626.068,00		230.632,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.408.472.295,00		1.257.664.231,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.088.148.875,00		1.137.101.191,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	886.020.801,00		886.020.801,00
<b>68</b>	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	108.618.500,00		
<b>70</b>	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	-28.349.153,00		-28.349.153,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	189.458.022,00		189.458.022,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	189.458.022,00		189.458.022,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	89.971.521,00		30.261.096,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	59.666.184,00		59.710.425,00
<b>79</b>	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	1.088.148.875,00		
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	317.818.939,00		120.560.187,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	19.361.107,00		33.027.775,00
<b>90</b>	-- Обврски по заеми и кредити	19.361.107,00		33.027.775,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	298.457.832,00		87.532.412,00

<b>96</b>	-- Обврски спрема поврзани друштва	111.526.314,00			62.449.593,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	14.238.455,00			5.915.783,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	44.035.031,00			
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.182.481,00			586.209,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	2.249.356,00			1.113.419,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	411.380,00			1.294.706,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	123.666.668,00			15.130.948,00
<b>106</b>	-- Обврски по основ на учество во резултатот	917.551,00			917.551,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	230.596,00			124.203,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	2.504.481,00			2.853,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.408.472.295,00			1.257.664.231,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	354.892.370,00			110.936.585,00

<b>202</b>	-- Приходи од продажба	338.215.204,00			105.782.658,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	16.541.743,00			5.130.427,00
<b>206</b>	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	135.423,00			23.500,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	373.919.974,00			125.704.950,00
<b>208</b>	-- Трошоци за суровини и други материјали	19.970.432,00			9.578.358,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	281.767.046,00			68.519.889,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	10.751.011,00			7.792.299,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	16.947.413,00			6.827.715,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	32.227.986,00			13.842.111,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	19.776.506,00			8.542.000,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.999.509,00			905.999,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	8.428.985,00			3.813.958,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	2.022.986,00			580.154,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	5.658.308,00			1.552.889,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	4.964.821,00			4.974.911,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	1.632.957,00			12.616.778,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	80.412.951,00			76.001.942,00
<b>224</b>	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	80.315.493,00			76.000.000,00

<b>225</b>	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	80.315.493,00			76.000.000,00
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	97.458,00			1.942,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.719.163,00			1.523.152,00
<b>235</b>	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	49.841,00			20.027,00
<b>236</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	49.841,00			
<b>238</b>	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва				20.027,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.669.322,00			1.497.936,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				5.189,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	59.666.184,00			59.710.425,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	59.666.184,00			59.710.425,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	59.666.184,00			59.710.425,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	17,00			10,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	59.666.184,00			59.710.425,00
<b>260</b>	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	59.666.184,00			59.710.425,00
<b>264</b>	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	2.321,00			2.304,00



<b>269</b>	-- Добивка за годината	59.666.184,00			59.710.425,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	59.666.184,00			59.710.425,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>609</b>	-- Земјишта	8.229.968,00			8.229.968,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	125.018.522,00			126.472.698,00
<b>615</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	8.146.846,00			6.569.831,00
<b>625</b>	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)				62.010,00
<b>626</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	74.709.925,00			19.612.247,00
<b>627</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт,				2.369.159,00

	ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или=АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 ОД БС)			
<b>628</b>	- - Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	11.227.204,00		6.052.684,00
<b>629</b>	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	3.605.545,00		867.943,00
<b>630</b>	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	97.605.852,00		25.505.159,00
<b>635</b>	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	123.493.732,00		67.616.607,00
<b>638</b>	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	1.700.254,00		1.880.915,00
<b>639</b>	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП	176.378.094,00		71.486.766,00

	092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)			
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	318.753.497,00		86.312.400,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	318.753.497,00		86.312.400,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	249.728.734,00		86.150.195,00
<b>644</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	69.009.725,00		
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	19.461.707,00		19.470.258,00
<b>652</b>	-- Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	13.697.471,00		
<b>654</b>	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	65.054,00		7.819,00
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)			68,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	2.779.218,00		5.122.540,00
<b>666</b>	-- Приходи од дивиденди	80.315.493,00		76.000.000,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	61.204,00		
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	16.861,00		

<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	2.195.885,00			
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	14.645.065,00			6.143.973,00
<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	4.134.003,00			2.778.544,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	75.000,00			
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	15.385,00			
<b>681</b>	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	184.240,00			11.809,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	552.691,00			453.569,00
<b>686</b>	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	202.957,00			405.663,00
<b>691</b>	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	128.340,00			98.827,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	63.200,00			
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	233.338,00			150.003,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	1.396.389,00			339.524,00
<b>699</b>	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	352.156,00			138.877,00
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	25.600,00			90.627,00

<b>704</b>	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	302.309,00			87.577,00
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.445.968,00			1.927.477,00
<b>708</b>	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	1.343.209,00			
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	5.179.936,00			534.617,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	349.300,00			272.489,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	303.794,00			192.975,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	600.660,00			593.177,00
<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	17.109,00			7.499,00
<b>715</b>	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)				580.154,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	6.359.329,00			3.019.661,00
<b>718</b>	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	6,00			
<b>721</b>	-- Исплатени дивиденди				81.541.315,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	18,00			11,00
<b>723</b>	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	31,00			8,00

<b>724</b>	- - Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот				1,00
------------	---	--	--	--	------

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>2357</b>	- 46.46 - Трговија на големо со фармацевтски производи	435.305.321,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.




**replek**

За мое добро.

**ГОДИШЕН**  
ИЗВЕШТАЈ

**2022**





## СОДРЖИНА

- ОБРАЌАЊЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ ОД ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР – ДУШАН ПЕЦОВСКИ
- ОБРАЌАЊЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ ОД ДИРЕКТОРОТ НА ПРОДАЖБА И МАРКЕТИНГ И ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР - ПАНЧЕ ГЕЛЕВСКИ / КОСТА КОТЕСКИ
- ИСТОРИЈА И РАЗВОЈ НА РЕПЛЕК
- НАДЗОРЕН ОДБОР
- УПРАВЕН ОДБОР
- ОПИС НА РАБОТЕЊЕТО, ОПКРУЖУВАЊЕТО И ПЛАНОВИТЕ
- ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
- ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
- ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
- ВЕЛЕДРОГЕРИЈА – ПРОДАЖБА И МАРКЕТИНГ
- БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
- ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
- КЛУЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
- ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ
- ФИРМИ ЌЕРКИ
- АКЦИОНЕРИТЕ ВО ФОКУС
- ДИВИДЕНДА
- ИНВЕСТИЦИИ

# ОБРАЌАЊЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ ОД ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР ДУШАН ПЕЦОВСКИ

Минатата година беше предизвик за сите нас. Економијата, предизвиците во здравствениот систем, севкупните економски и политички случувања влијаеја на сите сегменти од живеењето. Реплек особено внимаваше и превзема мерки за да ги заштити соработниците, особено се грижевме за точната и навремена набавка на квалитетни сировини, за нашите крајни корисници да уживаат во неспорниот квалитет и достапност. Наш предизвик беа и вработените, успеавме во особено тешка година да исплатиме и дополнителни бенефиции, се погриживме и за менаџерско осигурување како и дополнително здравствено осигурување за секој вработен. Пораснавме, и стекнавме нови 40 високо квалификувани вработени.

Дигитализацијата на процесите на вработените, беше уште еден сегмент каде почнавме со развивање на стратегија и проекти. Успешно комплетирајќи голем дел од нив, и дел остануваат од редовната агенда за наредната година. Визијата на компанијата ја сведовме на добросостојба за сите, секојдневно работејќи во таа насока.

Сите наши напори и активности ни го отворија патот да креираме едно ново и динамично опкружување, далеку поспремно за секојдневните предизвици и барањата на пазарот. Во таа насока инвестиравме во нов погон, инвестиција вредна 3 милиони евра. Погонот има за цел да ја зајакне позицијата на македонскиот пазар и да понуди уште поголем опсег на производи. Како се менува целиот здравствен концепт, на светско ниво така се менува и нашето работење.

Оваа година, Реплек прв пат оствари пораст на домашниот пазар. Тоа се должи на довербата во брендот, во нашите производи како и подобрената присутност на пазарот. Верувам ова препознавање ќе продолжи и следниот период.

Наш стожер останува квалитетот на производите, и тука немаме никакви промени. Постојано работиме и стекнуваме меѓународни сертификати за општа добра пракса, меѓу кои EU GMP и EAEU сертификати за добра производствена пракса.

Глобалниот пазар останува под огромен притисок и промени, вклучувајќи ги новите технологии – вештачка интелигенција кај клиничките испитувања, минимизирање на измами во поглед на користење на лек т.е. контраиндикации како и целосно подобрување на лековите; потоа промените на пазарот за канабис производи и препознавањето на состојката како огромен потенцијал во третирање на одредени состојби. Сите овие трендови и промени, креираат едно интересно опкружување во кое работиме. Работењето во вакви времиња е огромен предизвик. Одговорноста кон корисниците, кон акционерите и кон општеството е уште поголема во вакви услови. Не постои краток пат до успехот, Реплек ја трасира својата патека веќе 77 години.

Благодарен сум за довербата која ја имате во Реплек, можноста која ни ја дадовте да го покажеме новиот правец.



## ОБРАЌАЊЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ ОД ДИРЕКТОРОТ НА ПРОДАЖБА И МАРКЕТИНГ И ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР **ПАНЧЕ ГЕЛЕВСКИ / КОСТА КОТЕСКИ**

Предизвикот во фармако индустријата, зема нов правец последниве три години. Оваа година развојот доби нова форма, под влијание на економските и политички фактори. Реплек е сепак оптимист, верува во својот капацитет и брзата адаптација на своите вработени. Во овој период, вложувањето во човечки фактор се покажа како круцијално. Адаптибилноста и нашата посветност на вработените, како и отпорноста од ризици со правилно менаџирање, ги минимизираше сите потреси кои бизнисот ги преживува периодов.


Ги адаптиравме сите работни процеси, направивме клучни промени и брзо реагиравме на сите пазарни предизвици. Затоа денес можеме да кажеме дека имаме продажна мрежа која е рамо до рамо со сите пазарни барања. Нашиот пазар и посветеноста кон двата сегмента, B2B и B2C остануваат наши заложби и во следниот период. Акциониот план за наредните пет години е вистински предизвик за Реплек. Веруваме во нашите вработени и нивниот потенцијал и веруваме дека ќе го оствариме.

Производството останува наша клучна активност, и во периодот кој следи посветено ќе работиме и кон воведување на нови производи кои имаат голема пазарна предност и кои верувам лесно ќе се препознаат од корисниците.

Нашите финансиски резултати се само рефлексција на сите наши активности и истите влеваат сигурност во иднината – со 9% пораст кај продажбата на странски пазари и пораст од 3% на домашниот пазар во споредба со минатата година (сегмент фармација).

Реплек ќе продолжи со својот раст и исполнување на проекциите од акциониот план.

Веруваме и креираме една нова поинаква работна етика, работни процеси и култура. Со акционери како вас, секогаш имаме поголема одговорност и предизвик. Во името на целиот продажен тим на Реплек, благодарни сме во довербата која ни ја давате од година за година. Остануваме заедно на ова патување кон креирање на подобра иднина, за нас, за вас и за целото општество!



# ИСТОРИЈА И РАЗВОЈ НА РЕПЛЕК


Историјата на Реплек датира од 1945 кога е основано од Министерскиот совет на Федерална Македонија како државен склад за лекови кој потоа прераснува во републичко претпријатие за лекови. Оттука потекнува и самото име на Реплек – републички лек.

Реплек АД прераснува во акционерско друштво, однеговата приватизација во 1999 година, кога е регистрирано во Трговскиот регистар со решение ТРЕГ 9942/98, на 05.02.1999. Од овој момент, Реплек прераснува во водечки македонски бренд во делот на производство и дистрибуција на лекови. Основните активности на Реплек се производството, складишни услуги, маркетинг и регистрација на нови лекови и суплемементи, учество на тендери како и ЦРМ. Со текот на годините, Реплек успева да ја изгради својата позиција и на странските пазари, со учество од 70% од продажбата на странски пазари. Така, денес Реплек има присуство во повеќе од 25 земји и портфолио на производи кои ги исполнуваат строгите европски нормативи за квалитет.

Реплек АД е учесник на Македонска берза, на чиј сајт [www.mse.mk](http://www.mse.mk) има податоци за финансиски резултати, информации обврзувачки по закон, и други податоци за издавачот.




## ВИЗИЈА



ДОБРОСОСТОЈБА

## МИСИЈА



СИНЕРГИЈА

## КОМПАНИСКИ ВРЕДНОСТИ



АГИЛНИ, ИНОВАТИВНИ,  
ЕДЕН ТИМ



## НАДЗОРЕН ОДБОР

Во согласност со позитивните законски одреби, како и Статутот на Реплек АД, Надзорниот Одбор е одговорен за контрола и надзор врз работењето на компанијата. Надзорниот одбор се состанува четири пати годишно, и како дел од своите обврски е разгледувањето на одлуките од Управниот одбор и нивно усвојување.

Надзорниот одбор го разгледа Бизнис планот на друштвото за 2023 година, кој се состои од – план на продажба, план на трошоци, план на работна рака, и планиран паричен тек. Бизнис планот кој е предвиден за 2023 година, е усвоен како издржан и сеопфатен со цел постигнување на целите на Реплек АД.

Надзорниот одбор е составен од четири члена.

### **Георгиевски Антонио,**

Претседател на Надзорен одбор Дипл. Економист Основач и Управител на ДТУ АГ Ситко Скопје

### **Андреевски Петар,**

Член на Надзорен одбор Дипл. Електро инженер Извршен директор и Ко-основач на Друштво за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје

### **Гашевски Владимир,**

Независен член на Надзорен одбор Дипл. Правник Адвокат во Адвокатска канцеларија Владимир Гашевски

### **Наум Јанакиев,**

Член на Надзорен одбор ВСС Бизнис менаџмент и комуникација

## УПРАВЕН ОДБОР

### **Душан Пецовски,**

Претседател на УО и Генерален директор на Реплек АД Скопје Дипломиран економист, Магистер по Бизнис администрација, МБА

### **Билјана Несторовска Ѓошевска,**

Член и Директор на сектор Производство во Реплек Фарм Дипл. Фармацевт, Специјалист по Фармацевтска технологија

### **Коста Котески,**

Член и Заменик Генерален директор на Реплек АД Дипломиран економист, Доктор по менаџмент

### **Панче Гелевски,**

Член и Директор на сектор продажба и маркетинг, Дипломиран фармацевт,

Управниот одбор во текот на 2022 година своите активности ги вршеше во рамките на своите надлежности, во согласност со Законот за трговските друштва и со Статутот на друштвото. Носеше одлуки за деловната политика и го водеше работењето на друштвото. Управниот одбор, се состануваше редовно, при што во текот на 2022 година одржа 22 седници и донесе вкупно 70 одлуки/заклучоци.

Во извештајот за работата на Управниот одбор во текот на 2022 година се изнесуваат поважните одлуки што ги има донесено Управниот одбор и тоа:

- Одлука за попис и за формирање комисији за попис на основните средства и на изворите на средства и усвојување на извештајот за извршен попис
- Одлуки за усвојување предлог-годишна сметка на друштвото, предлог-консолидирана годишна сметка на друштвото и предлог-годишен извештај за работата на друштвото (консолидиран);

Една од целите на УО е и подобрата и пофункционална организација на работењето на друштвото, и во таа насока се донесе одлука за измени и за дополнување во внатрешната организациска структура и во Правилникот за систематизација на работни места.

УО ги донесе и следните одлуки со кои се одобрува:

- Исплата на новогодишен додаток за сите вработени
- Исплата на регрес за годишен одмор
- Исплата на велигденски додаток
- Приватно здравствено осигрување за секој вработен
- Инвестиција во фотоволтаици

Вкупните бруто годишни примања на Надзорниот и Управниот одбор во 2022 година изнесуваат 2.156 илјади денари и 22.611 илјади денари, соодветно, по основ на редовна плата и други примања на членовите на органите на управување и на органите на надзор

## ОПИС НА РАБОТЕЊЕТО, ОПКРУЖУВАЊЕТО И ПЛАНОВИТЕ

Во 2022 година, Реплек АД се ребрендираше и започна со оптимизација на продуктното портфолио. Овие активности имаат за цел да го позиционираат Реплек како компанија која е една од клучните играчи на фармако пазарот во Македонија и надвор од државата.

Ребрендирањето се одвиваше во неколку фази, надворешно и внатрешно ребрендирање, ребрендирање на амбалажи на производи, нова веб страница која нуди можност за читање и за дислексични лица. Дополнително, оваа година Реплек за прв пат присуствуваше на меѓународниот саем за фармацевтски производи CPHI Франкфурт.

На овој начин, успеавме да го позиционираме Реплек на картата на меѓународни компании кои имаат квалитетни производи и кои можат да се носат со предизвиците.

Оваа година, Реплек за прв пат беше и златен спонзор на Фармацевтскиот конгрес, кој се одржа во Охрид.

Нашата цел е да ги пресретнеме предизвиците на секојдневните корисници. Постојано истражуваме и ги подобруваме нашите услуги, нашите производи. Нашата визија е да креираме добросостојба на сите учесници во градењето на Реплек приказната – акционерите, корисниците, партнерите како и вработените. Нашата стратегија е да градиме компанија која е фокусирана на производство на современи решенија за добросостојба на нашите корисници, да комерцијализираме лекови и суплументи кои се потребни на пазарот, да извезуваме премиум производи како и да изградиме бренд кој е препознатлив на домашниот и меѓународен пазар. Со цел да ја оствариме нашата визија и стратегија, ги следиме нашите постулати:

- Вложување во едукација на вработени и оптимизација на процеси
- Дигитализација на процеси
- Подобрување на довербата во брендот и производите
- Постојана поддршка на проекти од особена важност за општеството и поддршка на маргинализирани групи

- Брза адаптација на сите промени на пазарот, притоа задржувајќи го квалитетот и општите практики за добро менаџирање и работење

Иако компанијата беше изложена на големи промени во последната година, во 2022 Реплек сепак успеа да постигне пораст во продажбата и приходи од продажба во износ од 1.251.667 илјади денари.

Нашите производи се пласирани и имаат значајна продажба на 25 странски пазари.

Стратегијата на развојните активности во Истражување и развој, вклучува и фокус кон вработените. Оваа година научниците кои се дел од овој Сектор земаа учество на неколку научни конференции, и објавија свои стручни трудови.

Оваа година беа направени следните инвестиции:

- Збогатување на машинскиот парк, со нова лабораториска машина “DPL-3, Fluid Bed Dryer & Granulator” од производителот “SaintyCo”. Тоа е една машина со два режими на работа: сушење на влажен гранулат со помош на проток на топол воздух и гранулација на прашоци преку прскање со раствор за врзување при што се создава влажен гранулат кој се суши со помош на проток на топол воздух. Со новата машина се овозможува поефикасно зголемување и трансфер на производите и процесите на влажна гранулација од лабораториските во индустриски услови. Воедно се овозможува изработка на проби со постапка на спреј гранулација и сушење во флуидна сушница. Со ова се овозможува во иднина да се воведат нов процес во нашето индустриското производство.
- Сектор Развој и истражување заедно со сектор Производство заврши во фабриката “OmniProjekt”, Србија успешен “Factory Acceptance Test-FAT” (тест кој се изведува во фабриката каде е произведена опремата, по завршувањето на производството, за да се докаже дека опремата има перформанси и функционалност согласно со спецификацијата и барањата на купувачот) за машината за полнење на кесички. На овој начин, Реплек ќе ги збогати своите капацитети, и во следниот период ќе пушти во употреба нова палета на производи.
- Заедно со секторите Обезбедување на квалитет, Контрола на квалитет и Регулаторни активности после успешно завршената Евроазиска инспекција за “Good Manufacturing Practice-GMP” (Добра производна Практика-ДПП), подготви досијеа за регистрацији на лекови за земјите од Евроазиската Економска Унија-ЕАЕУ.

- Во соработка со Човечки ресурси, како и со Секторот Контрола на квалитет овозможи практиканство на: студентка на Факултетот за биотехнологија и хемија, “Jacobs University” во Бремен, Германија; студентка на Факултетот за биохемија, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје; ученици од Хемиско средно училиште “Марија Склодовска Кири”, Скопје и магистранти на Фармацевтскиот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје.
- Практиканство на специјализанти по Фармацевтска технологија од: Факултетот за медицински науки-Фармација, Универзитет “Гоце Делчев”, Штип и Факултетот за медицински науки-Фармација, Државен универзитет, Тетово.
- Секторот успешно ја заврши и целосната дигитализација на Технолошките досијеа за производство на полупроизвод и Технолошките досијеа за пакување. Со оваа обемна активност, откако во претходните години целосно се компјутеризираше следењето на стабилност на пробите и готовите производи, Сектор Развој и истражување продолжува со добрата еколошка практика на намалување на употребата на хартиени документи за сметка на електронските.

Во изминативе години бележиме постојан раст на портфолиото, со зголемен обем на пребарување, утврдување и подготвување на нови пријави во различни јурисдикции, и притоа се грижиме за постоечките регистрацији и обнови.

Растот и развој на Реплек досега е изграден со органски пристап и присуството на нови пазари го гради исклучиво со своите долгогодишни партнери. Групацијата Реплек максимално се труди да ги искористи сите свои алатки, знаење и искуство и да го зголеми своето меѓународно присуство.

Плановите за следните години се целосна експанзија и концентрација на ЕУ пазарот. Квалитетот на нашите производи започнува од суровините, продолжува кон готовите производи кои потоа продолжуваат кон индустриски серии. Оваа година, сите инвестиции на групацијата беа насочени кон производството со цел испорака на оптимизирање на сериите како и трошоците.

Снабдувањето во 2022 се одвиваше со уште поголеми предизвици од минатата година. Последиците од Ковид, како и влијанието од војната ги усложни транспортните коридори на кој влијаеше и драстичното зголемување на цените на суровините како и на енергенсите.



Тимот на Реплек, кој веќе долги години го гради своето искуство и знаење, успешно ја преброди и оваа нова криза. Нашите соработници, максимално ги вложија сите свои напори и имаа огромно разбирање и уште еднаш ја потврдија својата позиција како партнери на Реплек. Заеднички, успеавме да изградиме основа која во кризниот период ни обезбеди непречено одвивање на логистиката, притоа максимално внимававме да не го нарушиме и самото производство.

## ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Соочувајќи се со уште една тешка година, година полна со предизвици и неизвесности, Реплек успеа да се соочи и да реши многу клучни активности за вработените. Горди сме на своите вработени кои оваа година, полна со предизвици и промени, се посветија и се заложиле да го одржат тимскиот дух, да ја поттикнат амбицијата кај секој од нас, сè во насока кон развојот на групацијата.



За прв пат, Реплек се издвојува како компанија која е препознаена како место за млади и амбициозни кадри. Присуствувавме и на саемот за кариера организиран од Економскиот факултет, каде бевме препознаени како работодавец кој гради една поинаква, атрактивна работна култура.

Оваа година воведовме и кампања за брендирање на вработените (employer branding), кои со своите пораки ја потенцираа важноста од превенција за многу болести и состојби. Оваа пракса ќе продолжи и натака, и ќе се трудиме како компанија која има одговорност кон широката јавност, да ја потенцираме добросостојбата и заеднички да ја градиме. Дел од активностите кои ја одбележија оваа година се и

- Креиравме отворена политика за комуникација
- Инвестиравме во ХР софтвер за дигитализација на процесите, за регрутација како и за соодветна и брза селекција на кандидатите
- Ја активиравме практикантската работа, оваа година имавме значителен број на практиканти и специјализанти на пракса
- Вработивме 2 специјализанти
- Нови вработувања на 40 стручни и соодветно квалификувани лица
- Се ориентиравме кон креирање на работна околина која постојано вложува во развојот на вработените, обуките

- Оваа година за прв пат, се организираше и анкета за задоволството на вработените и услугите како и работните услови кои ги нудиме
- Ги дигитализиравме многу од алатаките за учење и континуирано следење на напредокот на вработените

	Жени	Мажи	Вкупно	Женски пол	Машки пол
РЕПЛЕК АД	24	7	31	77%	23%
РЕПЛЕК ФАРМ	271	113	384	71%	29%
ВКУПНО	295	120	415	71%	29%



## ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Во 2022 година, го инициравме процесот на интегрирање на целите на ОН за Одржливост, кои се глобална рамка за напредок кон целосно одржлива иднина. Унапредувањето и работењето според овие цели, е критично за нашата стратегија како и инклузивен раст.

Овие цели, се сега наши цели. Ги претставуваат нашите силни страни и нашиот капацитет да влијаеме и да креираме една поинаква иднина за сите нас.

- Цел 5 родова рамноправност – скоро 75% проценти од нашите вработени се од женскиот пол
- Инвестиција за изградба на фотоволтаици за прозиводство на електрична енергија - цел 7, чиста енергија
- Нов кодекс за етичко и деловно однесување – цел 8, достоинствена работа и економски развој
- Во 2022 повторно имавме пораст на извозот и допринесовме кон цел 12 – одговорна потрошувачка и производство

## ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Новиот слоган на Реплек, „За мое добро“ веќе добива на тежина со сите активности кои започнавме да ги реализираме годинава. Се обврзавме да придонесуваме кон општото добро на нашите вработени, опкружувањето, волонтерството како и подигнување на свесноста за превенции и прегледи.

Во таа насока, присуствуваме на Gentleman's Ride – хуманитарно рели со олдтајмери и мотори, со цел подгнување на свесноста за машкото здравје и важноста од превенција.

Земавме учество и на Social Friday глобалната иницијатива и заедно со Црвен Крст работевме како волонтери во Пукнтот за бездомници во Момин Поток. Дониравме и опрема и време, на оние на кои најмногу им е потребна. Вториот настан во оваа глобална иницијатива беше во соработка со Проект Среќа, работевме на сортирање на облека, дониравме наши додатоци во исхрана, витаминска поддршка како и лични

донации од вработените, за најранливите категории.

Работевме и на спортскиот дух, и оваа година рекорден број на наши вработени земаа учество на Wizzair Скопски маратон. Притоа освоивме и 3то место на трката од 5км.

Грижата за најмладите е значаен дел од нашиот слоган, од нашите бои. Потпишавме Меморандум за соработка со Општина Центар, и на најмалите т.е. новороденчињата и нивните мајки им поделивме наши производи. Целта ни е да покажеме и пружиме поддршка од првите чекори.

Во соработка со Црвен Крст и ЈЗУ Институтот за трансфузиона медицина, се собраа 135 единици крв во критичниот летен период, кога крводарителството има помал интерес.

## ВЕЛЕДРОГЕРИЈА – ПРОДАЖБА И МАРКЕТИНГ

Оваа година, со сите промени и неизвесности на пазарот како и светските влијаниа, беше особен предизвик за надминување во делот на продажба. Реплек во фокусот ја стави целосната реорганизација на овој сегмент. Клучни сегменти на кои бевме особено фокусирани се:

- Зголемување на достапноста на есенцијални нови производи преку проширување на портфолиото со нови производи согласно трендовите на пазарот и секако потребите на крајниот корисник
- Реорганизација на продажната мрежа и промена на културата на работење преку инвестиции во едукација, модернизација на алатките за работење и промовирање на правите вредности. Наредната година, е планиран голем проект во развојот на продажната мрежа – имплементација на Sales Vison софтвер за продажба и маркетинг
- Интензивирање на едукативна поддршка на лекарите и фармацевтите со цел градење на добри здравствени навики кај пациентите
- Увоз промоција и застапување на иновативни производи и производи кои имаат додадена вредност кај пациентите
- Проширување и модернизирање на капацитетите за веледрогериско работење

- Овозможување на сервисни опции за увоз, складирање, дистрибуција, маркетинг и промоција кон надворешини компании
- Ресертификација на системите за квалитет
- Активна комуникација со крајните корисници со цел сублимирање и адаптирање кон пазарните потреби

## БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Нашата примарна цел е безбедноста и здравјето на нашите вработени, подобрување на процесите и инвестирање во безбедноста и здравјето при работа. Постојано ги едуцираме нашите вработени за опасностите и штетностите кои може да настанат на нивните работни места преку обуки и работилници од безбедноста и здравјето при работа и подигнување на свеста. Редовно правиме контроли и се трудиме да ги подобриме условите за работа, како и да го намалиме бројот на повреди при работа, професионални болести и болести поврзани со работата и да ја оствариме нашата цел 0 повреди при работа. Делуваме на нашите вработени преку едукација за пријавување на секој near miss инцидент кој ќе ни помогне за намалување на ризикот од повреди при работа. Секојдневно ги оптимизираме процесите во насока на подобрување на нивото на безбедноста на нашите вработени. Преку приватното здравствено осигурување што компанијата го покрива за секој вработен доприденесуваме за грижата за здравјето на нашите вработени.

## ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Заштитата на животната средина е еден од нашите најголеми приоритети во стратегијата на Реплек. Нашата компанија континуирано ги следи и имплементира најновите достигнувања во областа на заштита на животната средина сè со цел да придонесеме до почиста и поздрава животна средина во која сите ние работиме и живееме. Во декември 2022 успешно го имплементиравме интегрираниот менаџмент систем (IMS), согласно барањата на стандардите ISO 14001:2015 систем за управување

со животната средина и ISO 9001:2015 системот за управување со квалитет и добрата производна пракса (GMP).

Посебно внимание посветуваме во текот на производните процеси на селекција на отпадот и негово ефикасно рециклирање. Правилното постапување со опасниот отпад е важен сегмент за нашата компанија и носи финансиски бенефит за нашата компанија, со опасниот отпад постапува овластена компанија. Со цел зачувување на животната средина и намалување на емисиите на CO<sub>2</sub>, инсталиравме фотоволтаична (соларна) централа со инсталирана моќност 948.29 kwh, со оваа инвестиција над 40% од електричната енергија се заменува со сончева обновлива енергија. Групацијата Реплек ја доби А – интегрираната еколошка дозвола од Министерството за животната средина и просторно планирање. Овој документ е потврда за одговорното работење, континуиран мониторинг и намалување на влијанието врз животната средина, далеку под дозволеният минимум.



### Отпад:

2021 – 37,42 T (тони) селектиран отпад по категории даден за рециклирање.  
2022 – 40,25 T (тони) селектиран отпад по категории даден за рециклирање.

Параметар	Единица мерка	Метода на анализа	Г.В	01.22	02.22	03.22	04.22	05.22	06.22	07.22	08.22	09.22	10.22	11.22	12.22
рН вредност	-	M54 ISO 10523	6,5-9,5	7,21	7,76	7,1	7,45	7,54	7,66	7,3	7,36	7,22	7,04	7,16	7,23
Боја	-	M54 16 11	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без
Мирис	-	M54 1610	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без
Вк. Сув остаток	mg/l	M54 EPA 2540 B	-	355	430	553	406	386	408	403	476	432	328	568	535
ХПК (K2Cr2O7)	mg/l O2	M54 ISO 8467	700	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
БПК -5	mg/l O2	M54 1216	250	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
"Вк. Органски Јаглерод ТОС"	mg/l O	M54 ISO 14235	-	11,5	36,1	11,3	35,2	28,2	25,2	28,5	26,5	33,8	33,8	37,6	32,8
Нитрити, NO2-	mg/IN	M54 EPA 4500-B	10	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Нитрати NO3-	mg/IN	M54 ISO 7890-E	-	1	4,8	1	3,8	4,3	2,2	4,2	1,8	1	1	2,6	2,4
Хром Cr	mg/l	M54 ISO 11885	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Железо бк. Fe вк.	mg/l	M54 ISO 11885	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,12
Бакар Cu	mg/l	M54 ISO 11885	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

### Квалитет на отпадна вода:

#### Емисии на штетни материи (прашина) во воздух:

Мерења	ГВЕ	HVAC A	HVAC B	HVAC K1	HVAC K2	LINE 1	LINE 2
01.2022	150 mg/m <sup>3</sup>	< 5 (0,5)	< 5 (0,6)	< 5 (0,9)	< 5 (0,2)	< 5 (0,5)	< 5 (0,4)
04.2022	150 mg/m <sup>3</sup>	< 5 (0,2)	< 5 (0,0)	< 5 (0,3)	< 5 (0,2)	< 5 (0,2)	< 5 (0,7)
07.2022	150 mg/m <sup>3</sup>	< 5 (0,0)	< 5 (0,5)	< 5 (0,3)	< 5 (0,0)	< 5 (0,0)	< 5 (0,0)
10.2022	150 mg/m <sup>3</sup>	< 5 (0,0)	< 5 (0,3)	< 5 (0,4)	< 5 (0,2)	< 5 (0,5)	< 5 (0,4)

#### Ниво на бучава во животна средина:

Мерно место	Мерен параметар	Измерена вредност	Гранична вредност
NL 1	Ld	56,7	60 dB (A)
	LAFMax	60,0	60 dB (A)
NL 2	Ld	56,6	60 dB (A)
	LAFMax	62,2	60 dB (A)
NL 3	Ld	55,9	60 dB (A)
	LAFMax	69,8	60 dB (A)
NL 4	Ld	53,3	60 dB (A)
	LAFMax	60,5	60 dB (A)

### Реплек АД

#### Отпад:

2021 – 13,22 Т (тони) селектиран отпад по категории даден за рециклирање.

2022 – 15,65 Т (тони) селектиран отпад по категории даден за рециклирање.

Вкупно потрошена вода во м<sup>3</sup> (Реплек АД и Реплек Фарм ДООЕЛ)

## КЛУЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Групацијата Реплек Скопје ја извршува дејноста преку 3 правни субјекти:

- РЕПЛЕК АД Скопје – веледрогерија за големопродажба на лекови, медицински помагала и медицинска опрема.
- РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје – фабрика за лекови и хемиски производи,
- РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје – друштво за трговија на големо и мало, увоз – извоз и услуги во чиј состав се:

1. Реплек Маркет
2. Ресторан „Ден и Ноќ“

Групацијата во деловната 2022 година ги оствари следните резултати:

	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД	Промена 22/21
Вкупни приходи	1.373.900	1.297.833	6%
Вкупни расходи	1.276.025	1.143.672	12%
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>97.875</b>	<b>154.161</b>	<b>(37%)</b>
Данок на добивка	15.938	19.368	(18%)
<b>Добивка по оданочување</b>	<b>81.937</b>	<b>134.793</b>	<b>(39%)</b>

Консолидираната добивка на Групацијата за 2022 година произлегува од следните финансиски резултати на друштвата во сопственост на Реплек АД:

Субјект	2022 (МКД 000)	2021 (МКД 000)
	<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>Добивка пред оданочување</b>
Реплек АД	-20.649	-16.290
Реплек Фарм	47.025	162.285

Реплек Маркет	71.499	7.567
Ефект од консолидација	-	599

<b>Консолидирана добивка</b>	<b>97.875</b>	<b>154.161</b>
------------------------------	---------------	----------------

**Финансиски резултати од посебните финансиски извештаи на друштвата кои се вклучени во консолидацијата**

Веледрогеријата РЕПЛЕК АД, во деловната 2022 година ги оствари следните резултати:

	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД	Промена 22/21
Вкупни приходи	435.305	186.939	133%
Вкупни расходи	375.639	127.229	195%
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>59.666</b>	<b>59.710</b>	<b>0%</b>
Данок на добивка	0	0	0%
<b>Добивка по оданочување %%%</b>	<b>59.666</b>	<b>59.710</b>	<b>0%</b>

Остварената добивка пред оданочување во најголем дел произлегува од евидентирани приходи од вложувања во поврзаните субјекти во износ од 80.315 илјади денари што претставува дел од остварениот резултат на поврзаните субјекти во 2021 година (претходната година е извршена распределба на дивиденди од поврзаните субјекти на износ од 76.000 илјади денари од остварениот резултат во 2020 година).

Во текот на 2022 година Реплек АД донесе одлука за затварање на подружница/продавница за трговија на мало и додатоци на храна со назив Грин Шоп Скопје. Друштвото изврши целосен пренос на уделот 45% кој го поседува во Друштвото за производство, трговија и услуги РХ Фарма ДОО Скопје кон содружникот.

РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ учествува со значителен дел во финансиските резултати на Групацијата РЕПЛЕК, оствари позитивни финансиски резултати:

	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД	Промена 22/21
Вкупни приходи	1.073.503	1.060.621	1%
Вкупни расходи	1.026.477	898.335	14%
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>47.025</b>	<b>162.286</b>	<b>(71%)</b>
Данок на добивка	8.089	18.220	(56%)
<b>Добивка по оданочување</b>	<b>38.936</b>	<b>144.066</b>	<b>(73%)</b>

РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ со вршење на дејностите продажба на стоки на мало и големо преку маркетот и угостителски услуги преку ресторанот „Ден и Ноќ“. Во текот на 2022 година оствари позитивни финансиски резултати. РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ во текот на годината донесе одлука да се издаде под закуп ресторанот Ден и Ноќ. Друштвото изврши продажба на 3,558 м2 земјиште во износ од 75.000 илјади денари.

	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД	Промена 22/21
Вкупни приходи	238.702	209.995	14%
Вкупни расходи	167.203	202.428	(17%)
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>71.499</b>	<b>7.567</b>	<b>845%</b>
Данок на добивка	7.849	1.149	583%
<b>Добивка по оданочување</b>	<b>63.650</b>	<b>6.418</b>	<b>892%</b>

Консолидираната оперативна добивка за периодот од 1 јануари 2022 година до 31 декември 2022 година изнесува 104.776 илјади денари. Оперативните приходи изнесуваат 1.370.146 илјади денари и се зголемени за 9%, а оперативните расходи изнесуваат 1.237.126 илјади денари и бележат зголемување од 9% во однос на истиот период претходната година.

Консолидираните приходи од продажба се зголемени за 3% во однос на истиот период минатата година.

Приходите од продажба по деловни сегменти:

- Приходите на продажба на сегмент фармација бележат зголемување за 7% во однос на минатата година,
- Приходите од продажба на странски пазар се зголемени за 9%,
- Приходите од продажба на домашен пазар на сегмент фармација се зголемени за 3% во однос на истиот период минатата година,
- Приходите на продажба кај трговија на разни стоки и угостителски услуги се намалени за 21% во однос на минатата година.

Приходите од продажба по географски сегменти:

- Приходите од продажба на странски пазар со учество во вкупните приходи од продажба од 68% (2021: 64%) се зголемени за 9%,
- Приходите од продажба на домашен пазар се намалени за 8% во однос на истиот период минатата година.

Консолидираната добивка пред оданочување изнесува 97.875 илјади денари и бележи намалување од 37% во однос на истиот период минатата година, поради зголемени трошоци за електрична енергија, амортизација и трошок за вработени, отпис на основни средства.

Приходи од продажба:

	(000) МКД	2022% учество	2021 (000) МКД	2021 % учество	ПРОМЕНА 22/21
<b>Домашен пазар</b>	<b>405.507</b>	<b>32%</b>	<b>442.643</b>	<b>36%</b>	<b>(8%)</b>
ЗНД	430.826	34%	431.223	35%	(0%)
Африка и Близок Исток	155.748	12%	151.179	12%	3%
Југоисточна Европа	161.724	13%	157.991	13%	2%
Југоисточна Азија	40.161	3%	19.596	2%	105%
Европска Унија	57.700	5%	16.297	1%	254%
Останати	-	0%	1.230	0%	(100%)
<b>Странски пазар</b>	<b>846.159</b>	<b>68%</b>	<b>777.516</b>	<b>64%</b>	<b>9%</b>
	<b>1.251.666</b>	<b>100%</b>	<b>1.220.160</b>	<b>100%</b>	<b>3%</b>

На крајот на 2022 година, Групацијата располага со актива во износ од 2.263.099 илјади денари со следната структура:

- Тековни средства во износ од 899.342 илјади денари (средства на жиро сметки, залихи, побарувања од купувачите, краткорочни финансиски вложувања), што претставува 40% од активата;
- постојани средства во износ од 1.363.757 илјади денари, што претставува 60% од активата.

Вкупниот капитал и резервите изнесуваат 1.533.837 илјади денари и учествуваат со 68% во вкупните извори на средства.

	2022	2022	2021	2021	Промена
	(000) МКД	% учество	(000) МКД	% учество	% 22/21
<b>ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>	1.363.757	60%	1.351.351	64%	1%
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	899.342	40%	769.029	36%	17%
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>2.263.099</b>	<b>100%</b>	<b>2.120.379</b>	<b>100%</b>	<b>7%</b>
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	1.533.837	68%	1.560.519	73%	(2%)
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	598.735	26%	418.719	20%	43%
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	130.527	6%	141.142	7%	(8%)
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	<b>2.263.099</b>	<b>100%</b>	<b>2.120.379</b>	<b>100%</b>	<b>7%</b>

### Клучни финансиски индикатори:

Бруто профитна маржа	32,18%	36,23%	32,94%
Оперативна профитна маржа	8,37%	13,21%	14,78%
Нето профитна маржа	5,96%	10,72%	12,67%
Поврат на капиталот	5,30%	8,73%	10,91%
Тековна ликвидност	1,59	1,86	1,66
Брза ликвидност	0,79	0,78	0,75
Капитал / Вкупни средства	0,68	0,74	0,72
Обрт на залихи	2,17	2,06	2,72
Денови на обрт на залихите	168	177	134
Обрт на побарувања	7,14	7,10	6,30
Денови на обрт на побарувања	51	51	58
Показател долг-сопствен капитал	44%	34%	37%
<b>Заработувачка по акција</b>	<b>3.187</b>	<b>5.200</b>	<b>6.316</b>

## ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ

Групацијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

### Пазарен ризик

#### Ризик од промени на курсевите

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки и продажби на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. И покрај изложеноста од можните флукутации на странски валути, Групацијата континуирано ги следи промените и соодветно ги алоцира средствата со цел ефектите да бидат минимални.

#### Кредитен ризик

Групацијата е изложена на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Групацијата нема значајна концентрација на кредитен ризик.

#### Каматен ризик

Групацијата се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Групацијата има користено вакви кредити може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењето на финансиските пазари. Каматните стапки на кредити кои ги користи Групацијата бележат раст во однос на претходните периоди но се во пазарни граници.

#### Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со континуирано обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

### Ризик на финансирање

Групацијата врши финансирање на своето работење со сопствени средства како и со користење на краткорочни или долгорочни кредити од банки. Групацијата континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа. За периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година кредитното задолжување е зголемено за 100.596 илјади денари, односно на 31 декември 2022 година изнесува 289.932 илјади денари (на 31 декември 2021 година изнесува 189.336 илјади денари).

Обврски за кредити:	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД
Тековен дел на долгорочни кредити	159.405	48.194
Долгорочни кредити	130.527	141.142
	289.932	189.336

## ФИРМИ КЕРКИ

	2022 % на учество	2021 % на учество
Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје	100%	100%
Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје	100%	100%

## АКЦИОНЕРИТЕ ВО ФОКУС

### Структура на акционери и акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Со состојба на 31 декември 2022 година, Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Структурата на акционерскиот капитал на Реплек АД е составена од домашни и странски правни и физички лица.



Номиналниот капитал на Реплек АД Скопје изнесува 25.920 акции со номинална вредност од 562,42 евра или номинален капитал во вкупен износ од 14.577.926,00 евра.

Издадени и целосно уплатени:	2022 број на акции	2021 број на акции
Обични акции	25.920	25.920
<b>Вкупно акции</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>

Според евиденцијата на Македонската берза, во 2022 година се истргувани 635 акција со 128 трансакции (без блок трансакции). Минимална цена по акција од 83.005,00 денари, односно максимална цена од 107.800,00 денари или просечна цена од 99.266,79 денари.

	2022 во МКД	2021 во МКД	2020 во МКД
Просечна пазарна цена по акција:	<b>99.266,79</b>	<b>107,737,48</b>	<b>85.883,70</b>

Друштвото согласно Одлуката за стекнување сопствени акции со откуп Број 02-1979/1, донесена на Годишното собрание на акционери одржано на 27.04.2022 година, изврши откуп на 1.200 сопствени обични акции преку Македонска Берза на ден 26.10.2022 година со што вкупно поседува 1200 сопствени обични акции, односно 4,63% од основната главнина на друштвото.

Акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на хартии од вредност (Македонска берза) во Република Северна Македонија. Последната пазарна вредност на една акција на Друштвото во 2022 година изнесува 87.550,00 МКД (во 2021: 101.850,00 МКД, во 2020: 104.000,00 МКД). Во рамките на вкупниот капитал е евидентирана разлика во износ од 28.350 илјади МКД како објективна вредност и останати резерви по основ на усогласување на номиналната вредност на акционерскиот капитал со состојбата во трговскиот регистар и ЦДХВ.

	2022 (000) МКД	2021 број на акции
Нето добивка за годината	81.937	134.793
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<b>81.937</b>	<b>134.793</b>

	2022 број на акции	2021 број на акции
Број на обичните акции на 31 декември	25.920	25.920
Основна заработувачка по акција (во МКД)	<b>3.187</b>	<b>5.200</b>

## ДИВИДЕНДА

На годишното собрание на Реплек АД Скопје за 2022 година, кое ќе се одржи во текот на 2023 година, ќе се изврши распределба на остварената добивка за 2022 година. Правото за остварување на дивиденда е согласно одлуката донесена на Годишното собрание.

Согласно Одлука за распределба на добивка донесена на Собрание на ден 27.04.2022 година, добивката по оданочување за 2021 година на Реплек АД Скопје во износ од 59.710 илјади денари е распоредена во акумулирана добивка.

Од распределба на добивката по годишната сметка за:	2021	2020	2019
Бруто дивиденда по акција во денари:	<b>0</b>	<b>3.412</b>	<b>4.168</b>

Реплек АД Скопје во текот на 2022 година има приливи од дивиденда од фирми ќерки, во износ од 80.315 илјади денари.

# ИНВЕСТИЦИИ

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во Друштвото континуирано се инвестира во градежни објекти и опрема, особено во зголемување на капацитетите на производството во Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје.

во (000) МКД	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и транс.сред	Средства во подгот.	Вкупно
<b>Нето сметководствена вредност на:</b>					
<b>31.12.2022</b>	<b>10.804</b>	<b>399.924</b>	<b>837.250</b>	<b>110.165</b>	<b>1.358.143</b>

Инвестиции во 2022 година прикажани по сегменти:

во (000) МКД	Градежен дел (000 мкд)	Постојки и опрема (000 мкд)	Опрема и транс. 000мкд)	Средства во подготовка	Вкупно
<b>Реплек АД</b>	<b>404</b>	<b>2.100</b>	<b>435</b>	<b>16</b>	<b>2.955</b>
<b>Реплек Фарм ДООЕЛ</b>			<b>10.838</b>	<b>79.245</b>	<b>105.913</b>
Сектор канабис	0	0	0	37.732	37.732
Сектор производство	2.771	9.160	2.549	5.822	20.302
Сектор контрола на квалитет	0	1.065	2.662	226	3.953
Сектор за развој	0	2.371	0	0	2.371
Фотоволтаици	0	0	0	35.465	35.465
Останати	0	463	5.627	0	6.090
<b>Реплек Маркет ДООЕЛ</b>	<b>540</b>	<b>90</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>759</b>
<b>Вкупно:</b>	<b>3.715</b>	<b>15.249</b>	<b>11.402</b>	<b>79.261</b>	<b>109.627</b>



### Изјава за усогласеност со Кодексот за корпоративно управување

Ние, членови на Управниот Одбор на друштвото Реплек АД, изјавуваме дека друштвото Реплек АД во своето работење го применува Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва на Македонска берза АД Скопје, објавен на интернет страната на Берзата [www.mse.mk](http://www.mse.mk).

Друштвото Реплек АД ги применува принципите и најдобрите практики на корпоративното управување предвидени во Кодексот според пристапот „примени или појасни зошто не се применил“, преку пополнување на прашалници чија форма и содржина е пропишана со Кодексот.

Со оваа Изјава потврдуваме дека прашалниците се објавени на СЕИ-НЕТ и на интернет страницата на друштвото Реплек АД и дека одговорите во истите се точни вистинити и веродостојно ја отсликуваат примената на принципите и најдобрите практики на корпоративното управување од страна на друштвото Реплек АД пропишани со Кодексот за корпоративно управување.

Датум 23.03.2023, Скопје

Изјавиле

РЕПЛЕК АД Скопје  
Управен одбор

Претседател  
Душан Пецовски



Членови на Управен одбор:

Коста Котески – член

Билјана Несторовска Гошевска – член

Панче Гелевски - член

